



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR
Makedonije

91001 Skopje
rah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото кингополето за претплата, посебни изданија и огласи 603-3-291-2

Четврток,

БЕЛГРАД

БРОЈ 56

ГОД. XXVIII

Платата за 1972 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Голина Ристича бр. 1. Пошта: Фах 226. — Телефон: централ 650-155. Уредништво 651-885. Служба за претплата 651-732. Комерцијален сектор 651-671.

504.

Врз основа на чл. 20 и 41 став 2, чл. 52 и 54 став 3, член 56 став 3 и член 65 став 5 од Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/72), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА

I. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

1. Остварување на здравствената заштита во воените здравствени установи

а) Општа одредба

Член 1

Воените осигуреници и членовите на нивните семејства (во понатамошниот текст: осигурените лица) ја остваруваат здравствената заштита кај воен лекар поединец, военолекарска комисија и воена здравствена установа, на подрачјето на кое воениот осигуреник е на служба или на работа односно на кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник.

б) Остварување на здравствената заштита кај воен лекар поединец

Член 2

Осигуреното лице здравствената заштита ја остварува непосредно кај воениот трупен лекар или воениот лекар на гарнизонската амбуланта.

Член 3

Осигуреното лице здравствената заштита ја остварува кај воениот лекар специјалист на поликлиничкиот кабинет на воената здравствена установа, врз основа на упатница за остварување на здравствената заштита (во понатамошниот текст: упат) од трупниот лекар или од лекарот на гарнизонската амбуланта.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако воената здравствена установа се наоѓа во местото во кое воениот осигуреник е на служба или на работа односно во кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник, осигуреното лице може да ја остварува здравствената заштита без упат од трупниот лекар или од лекарот на гарнизонската амбуланта кај воениот стоматолог, воениот забар и воениот лекар специјалист: педијатар, фтизиолог, гинеколог и дерматовенеролог.

Член 4

Воениот лекар специјалист може да го упати осигуреното лице на дополнителни испитувања, пре-

глед или консултации кај друг воен лекар специјалист.

Во случајот од став 1 на овој член на осигуреното лице не му се издава нов упат.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако осигуреното лице на преглед го упатува воениот лекар специјалист од член 3 став 2 на овој правилник, тој на осигуреното лице му издава и упат.

Член 5

Воениот лекар специјалист, ако тоа го смета за потребно, може непосредно да го преземе на лекување осигуреното лице што му е упатено на преглед.

Член 6

Ако во трупна амбуланта, во гарнизонска амбуланта или во поликлинички кабинет на воена здравствена установа има повеќе воени лекари, осигуреното лице може да го избере воениот лекар поединец кај кого ќе ја остварува здравствената заштита.

Член 7

По завршениот преглед односно лекување на осигуреното лице воениот лекар специјалист дава наод и мислење за здравствената состојба на осигуреното лице.

Член 8

По завршениот преглед односно лекување кај воениот лекар специјалист осигуреното лице му се јавува на воениот лекар поединец што го упатил на преглед.

Член 9

Осигуреното лице кое без упат од надлежниот воен лекар поединец (член 3) ќе ја оствари здравствена заштита кај воен лекар специјалист надвор од подрачјето на кое воениот осигуреник е на служба или на работа односно на кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник, ги поднесува трошоците на превозот и трошоците на исхраната и сместувањето за време на патувањето и престојот во другото место над износот што би настапал да го остварило односниот облик на здравствена заштита кај надлежниот воен лекар специјалист (член 1).

в) Остварување на здравствената заштита кај военолекарски комисији

Член 10

Осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита кај военолекарските комисији според посебен пропис.

г) Остварување на здравствената заштита во амбуланти, воени болници и други стационарни воени здравствени установи

Член 11

Амбулантната здравствена заштита осигурените лица ја остваруваат во трупна амбуланта, во гарни-

зонска амбуланта, во школска амбуланта и во поликлинички кабинет на воена здравствена установа.

Ако во исто место има повеќе амбуланти, осигурените лица здравствената заштита ја остваруваат во онаа амбуланта што ќе ја одреди командата на гарнизонот.

Член 12

Стационарното лекување осигурените лица го остваруваат во воена болница или во друга стационарна воена здравствена установа.

Член 13

Осигурените лица здравствената заштита ја остваруваат во трупна амбуланта, во гарнизонска амбуланта или во школска амбуланта во местото во кое воениот осигуреник е на служба или на работа односно во местото во кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник.

Санитетската управа на Сојузниот секретаријат за народна одбрана (во понатамошниот текст: Санитетската управа) одредува кај кој поликлинички кабинет на воена здравствена установа односно кај која воена болница или друга стационарна воена здравствена установа, на подрачјето на кое воениот осигуреник е на служба или на работа односно на кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник, осигурените лица ќе остваруваат поодделни облици на здравствената заштита.

Член 14

Здравствената заштита во воени здравствени установи осигуреното лице ја остварува врз основа на упат од воен лекар поединец.

Член 15

Ако воената здравствена установа, во која осигуреното лице е на лекување, не може да му даде одделни облици на здравствена заштита, осигуреното лице ќе го упати на лекување во друга воена здравствена установа или во друга здравствена установа (во понатамошниот текст: цивилна здравствена установа) која е оспособена за успешно давање на односниот облик на здравствената заштита.

Во случајот од став 1 на овој член, воената здравствена установа ќе го извести воениот лекар поединец што го упатил осигуреното лице на лекување дека осигуреното лице е упатено на лекување во друга здравствена установа.

Член 16

Ако осигуреното лице бара здравствената заштита да ја оствари во воена здравствена установа надвор од подрачјето на кое воениот осигуреник е на служба или на работа односно на кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник, воениот лекар поединец е должен на осигуреното лице да му издаде упат за лекување во таа воена здравствена установа и на упатот да назначи дека осигуреното лице по свое барање не ја остварува здравствената заштита во надлежната воена здравствена установа (член 13 став 2).

Осигуреното лице кое здравствената заштита ќе ја оствари според став 1 на овој член, ги поднесува трошоците на превозот и трошоците на исхраната и сместувањето за време на патувањето и престојот во другото место над износот што би настанал таа здравствена заштита да ја остварило во надлежната воена здравствена установа.

Член 17

Воениот лекар поединец што го упатува осигуреното лице на стационарно лекување во воена здравствена установа е должен да се грижи за обезбедување место и за прием на осигуреното лице во таа установа.

Воената здравствена установа е должна да го прими на стационарно лекување осигуреното лице што ѝ го упатил воениот лекар поединец.

Член 18

Воената здравствена установа по завршеното стационарно лекување го отпушта осигуреното лице и му издава отпусница.

Член 19

При отпуштањето на осигуреното лице од стационарно лекување воената здравствена установа назначува на отпусницата дали е потребно осигуреното лице да се јави на контролен преглед. Воената здравствена установа може да назначи на отпусницата осигуреното лице да ѝ се јави на контролен преглед на друга здравствена установа.

Воената здравствена установа може и дополнително да го повика на контролен преглед осигуреното лице кое кај неа било на стационарно лекување.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, осигуреното лице ја остварува здравствената заштита врз основа на упат од воениот лекар поединец.

д) Остварување на здравствената заштита во воени здравствени установи за медицинска рехабилитација

Член 20

Осигуреното лице здравствената заштита ја остварува во воени здравствени установи за медицинска рехабилитација во случаите кога таквото лекување е медицински индицирано.

Потребата за остварување на здравствената заштита според став 1 на овој член ја утврдува воениот лекар специјалист.

Член 21

Осигуреното лице може да биде упатено во соодветна цивилна здравствена установа за медицинска рехабилитација, ако е претходно лекувано во стационарна воена здравствена установа и ако потребната медицинска рехабилитација не може успешно да се спроведува во воената здравствена установа.

Потребата од лекување на осигуреното лице во цивилна здравствена установа во случајот од став 1 на овој член ја утврдува воената здравствена установа во која осигуреното лице е лекувано.

з) Остварување на здравствената заштита на деца на воени осигуреници во воени лекувалишта за рехабилитација со примена на природни фактори на лекување

Член 22

Здравствената заштита во воени лекувалишта за рехабилитација со примена на природните фактори на лекување (во понатамошниот текст: воени лекувалишта) можат да ја остваруваат децата на воениот осигуреник и децата што воениот осигуреник ги зел на издржување (во понатамошниот текст: децата на воениот осигуреник) до наполнетите 15 години возраст, ако таквото лекување е медицински индицирано.

Индикациите за остварување на здравствената заштита во смисла на став 1 од овој член ги утврдува Санитетската управа.

Член 23

Децата на воениот осигуреник можат да користат лекување во воени лекувалишта во смисла на член 22 од овој правилник, по правило, еднаш во текот на календарската година. Потребата од користење на такво лекување ја утврдува воениот лекар специјалист-педијатер.

е) Заеднички одредби

Член 24

Ако членот на семејството на воениот осигуреник од член 14 на Законот за здравственото осигурување на воените осигуреници (во понатамошниот текст: Законот) здравствената заштита ја остварува во воена здравствена установа, воената здравствена установа е должна од заедницата на здравственото осигурување кај која членот на семејството на воениот осигуреник е осигурен да бара надоместок за дадената здравствена услуга.

Ако членот на семејството на воениот осигуреник од став 1 на овој член здравствената заштита ја остварува кај воен лекар поединец, со договорот од член 25 на овој правилник може да се предвиди надоместокот од став 1 на овој член да не се врши по секоја дадена здравствена услуга туку периодично и за сите лица на кои во одреден период им е дадена здравствена услуга. Со договорот може да се предвиди надоместоците да се плаќаат и во паушален износ.

Член 25

Договорот за надоместоците за дадените здравствени услуги на членовите на семејството на воениот осигуреник од член 14 на Законот го склучува, со надлежната заедница на здравственото осигурување, санитетското одделение на командата на армијата, на военпоморската област и на военото подрачје (во понатамошниот текст: надлежното санитетско одделение) на чие подрачје се наоѓа таа заедница.

Износот на надоместокот од став 1 на овој член не може да биде помал од износот што заедницата е должна да го поднесува кога осигуреното лице здравствената заштита ја остварува под поинакви услови и на поинаков начин од оние што се утврдени со прописите на заедницата.

Член 26

Ако осигуреното лице се упатува во друго место заради користење на здравствената заштита, воениот лекар поединец или воената здравствена установа, покрај упатот, на осигуреното лице му издава и упатница за наплата на надоместокот на патните и други трошоци. На упатницата се назначува превозното средство (вид на превозното средство и колски разред) што осигуреното лице ќе го користи врз товар на средствата на здравственото осигурување и времето на поаѓањето на осигуреното лице.

По завршениот преглед односно лекувањето воениот лекар специјалист или воената здравствена установа кај која осигуреното лице ја остварило здравствената заштита го назначува на упатницата за наплата на надоместокот на платните и другите трошоци времето кога осигуреното лице се јавило на преглед односно на лекување и времето на завршетокот на прегледот односно лекувањето.

2. Остварување на здравствената заштита во цивилни здравствени установи

Член 27

Ако во местото во кое воениот осигуреник е на служба или на работа односно ако во местото во кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник нема воен лекар поединец или воена здравствена установа, осигурените лица здравствената заштита ја остваруваат во цивилна здравствена установа во тоа место.

Остварувањето на здравствената заштита на осигурените лица според став 1 на овој член се утврдува со договор помеѓу надлежното санитетско одделение и цивилната здравствена установа.

Лекарот поединец на цивилната здравствена установа, што им врши здравствени услуги на осигурените лица во случајот од став 1 на овој член, ги

врши работите пропишани во член 56 став 1. точ. 1 до 8 од Законот.

Во вршењето на работите од став 3 на овој член лекарот поединец на цивилната здравствена установа ги има овластувањата на воен лекар поединец предвидени со овој правилник.

Член 28

Осигурените лица здравствената заштита ја остваруваат во цивилна здравствена установа ако воената здравствена установа не може да им даде одделни облици на здравствена заштита.

Во случајот од став 1 на овој член осигурените лица здравствената заштита ја остваруваат во цивилна здравствена установа врз основа на упат од воениот лекар поединец односно од воена здравствена установа.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, членот на семејството на воениот осигуреник може да оствари здравствена заштита без упат кај лекар специјалист во детски диспансер, во диспансер за училишни деца односно во диспансер за жени на цивилна здравствена установа.

Член 29

Осигурените лица здравствената заштита можат да ја остваруваат во цивилни здравствени установи за лекување со примена на природни фактори на лекување ако таквото лекување е медицински индицирано.

Индикациите за остварување на здравствената заштита во цивилните здравствени установи за лекување со примена на природните фактори на лекување ги утврдува Санитетската управа.

Потребата од остварување на здравствената заштита според став 1 на овој член ја утврдува воениот лекар специјалист.

Член 30

Осигуреното лице кое без упат ќе оствари здравствена заштита во цивилна здравствена установа, ги поднесува трошоците за така остварената здравствена заштита, освен во случаите од чл. 27 и 28 став 3, член 34 став 2 и член 35 од овој правилник.

Осигуреното лице од став 1 на овој член има право на надоместок на трошоците врз товар на средствата на здравственото осигурување до износот што би настанал да го остварило односниот облик на здравствена заштита во воена здравствена установа (член 13).

Член 31

Со договор помеѓу надлежното санитетско одделение и цивилната здравствена установа кај која осигурените лица ја остваруваат здравствената заштита се утврдува начинот на постапувањето на лекарот поединец на таа установа во врска со упатувањето на осигурените лица заради понатамошно остварување на здравствената заштита.

3. Остварување на здравствената заштита во станот на осигуреното лице

Член 32

Осигуреното лице може здравствената заштита да ја остварува во својот стан (куќно лекување) ако тоа е медицински индицирано и ако таквото остварување на здравствената заштита е можно да се спроведе.

Потребата од остварување на здравствената заштита според став 1 на овој член ја утврдува воениот лекар поединец, военолекарската комисија и воената здравствена установа при отпуштањето на осигуреното лице од стационарно лекување.

Член 33

Остварување на здравствената заштита во станот на осигуреното лице може да се спроведува ако во местото на живеењето на осигуреното лице постои организирана служба на здравствените установи или на други организации за давање такви услуги или ако потребната услуга на осигуреното лице може да му ја даде член на неговото семејство.

Договорот со здравствената установа или со организацијата од став 1 на овој член го склучува надлежното санитарно одделение на чие подрачје се наоѓа таквата установа или организација.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, ако во местото на живеењето на осигуреното лице не постои организирана служба од став 1 на овој член, договорот може да се склучи и со лица што се занимаваат со давање на такви услуги.

4. Остварување на здравствената заштита за време на привремен престој во друго место

Член 34

За време на привремен престој на воениот осигуреник надвор од местото на службувањето или на работата односно за време на привремен престој надвор од живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник, осигуреното лице може да ја оствари здравствената заштита кај воен лекар поединец или во воената здравствена установа во местото во кое привремено престојува.

Ако во местото на привремениот престој на осигуреното лице нема воен лекар поединец или воена здравствена установа, осигуреното лице може да ја оствари здравствената заштита во цивилна здравствена установа во тоа место.

5. Остварување на здравствената заштита во итни случаи

Член 35

Потребните облици на здравствена заштита во итни случаи (итна медицинска помош) осигуреното лице може да ги оствари без упат кај својот лекар поединец или во секоја здравствена установа што може да го даде односниот облик на здравствена заштита.

Член 36

Како итна медицинска помош, во смисла на овој правилник, се подразбира давање на здравствени услуги што се неопходни да се отстрани непосредната опасност по животот и здравјето на осигуреното лице, како и превозот на осигуреното лице до здравствената установа која може да му даде неопходна здравствена услуга.

6. Остварување на здравствената заштита во странство

Член 37

Остварувањето на здравствената заштита во странство и упатувањето на осигурените лица на лекување во странство се уредува со посебен пропис.

7. Остварување на правата на протетски и ортотички средства, на забно-протетички средства, на очни и слични помагала, на помагала за овозможување гласен говор, на санитарни справи и на други помагала

Член 38

Правото на протетски и ортотички средства, на очни помагала, на санитарни справи и на други по-

магала осигуреното лице го остварува во воени здравствени установи или во организации што се занимаваат со изработка односно со набавка и испорака на тие помагала и средства.

Договорот за изработка односно за набавка и испорака на помагалата и средствата од став 1 на овој член со организациите што ги изработуваат односно набавуваат и испорачуваат тие средства го склучува надлежното санитарно одделение на чие подрачје се наоѓаат тие организации.

Член 39

Правото на забно-протетички средства, на слушни помагала и на помагала за овозможување гласен говор осигуреното лице го остварува во воена здравствена установа.

Член 40

Протетски и ортотички средства, забно-протетички средства, очни помагала, санитарни справи и други помагала на осигуреното лице му пропишува воениот лекар специјалист.

Помошни помагала и санитарни справи на осигуреното лице може да му пропише и трупен воен лекар и воен лекар на гарнизонска амбуланта.

Слушни помагала и помагала за овозможување гласен говор на осигуреното лице му се издаваат врз основа на наодот и мислењето на воена здравствена установа или воен лекар специјалист.

Член 41

Трошоците за изработката на протетските и ортотичките средства, на забно-протетичките средства, на очните помагала, на слушните помагала и на помагалата за овозможување гласен говор, на санитарните справи и на другите помагала од стандарден материјал од кој тие средства се изработуваат, паѓаат врз товар на средствата на здравственото осигурување, освен ако со посебни прописи е одредено осигуреното лице да учествува во поднесувањето на трошоците за средството или помагалото што го добива.

Осигуреното лице што бара средството или помагалото од став 1 на овој член да му се издаде или изработи од друг материјал кој не е пропишан како стандарден материјал, ја поднесува разликата во цената на чинењето за така изработеното средство односно помагало.

Член 42

Потребните податоци за издаденото протетско и ортотичко средство, очно помагало, слушно помагало и помагало за овозможување гласен говор, санитарна справа и друго помагало се евидентираат во здравствената книшка на осигуреното лице.

Член 43

Видовите на средствата, на помагалата и на санитарните справи, стандардите на материјалот за нивната изработка, роковите на траењето и поблиските услови за добивање на одделни средства, помагала и санитарни справи се одредуваат со посебен пропис.

8. Пропишување и издавање на лекови

Член 44

На осигуреното лице, врз товар на средствата на здравственото осигурување, можат, да му се пропишуваат и издаваат сите лекови што се одобрени за пуштање во промет и за употреба во Југославија.

Член 45

Како лекови, во смисла на овој правилник, се подразбираат и завојниот материјал и помошните

средства што служат за употреба на лек (капалка, стаклени стапчиња, дестилирана вода и др.).

Член 46

Надлежниот лекар поединец на осигуреното лице му пропишува лек на пропишаниот рецепт.

При пропишувањето на лекот за случаи за кои не може да се воведува учество на осигурените лица во трошоците на користењето на здравствената заштита (член 19 став 2 од Законот) на рецептот се става ознаката НП (не партиципира).

Член 47

Лекот се пропишува во количина која, според состојбата на болниот и природата на заболувањето, е потребна за лекување до следниот закажан лекарски преглед.

Кај акутни заболувања или акутни состојби лекот, по правило, се пропишува во количина што е потребна за лекување до пет дена.

Кај хронични заболувања или хронични состојби, кога е потребно одреден лек подолго да се употребува, лекот може да се пропише во количина што е потребна за лекување до 30 дена.

Во случајот од став 3 на овој член воениот лекар поединец, што го пропишува лекот, е должен да ја наведе на рецептот причината за пропишувањето на односната количина лек (дијагноза, број денови за земање на лекот и др.).

Член 48

Пропишаниот лек на осигуреното лице му го издава воената аптека или воената здравствена установа.

Ако во местото на престојот на осигуреното лице нема воена аптека односно воена здравствена установа или ако воената аптека односно воената здравствена установа го нема пропишаниот лек, осигуреното лице може да го подигне пропишаниот лек во цивилна аптека или во цивилна здравствена установа во тоа место.

Ако во воената аптека односно во воената здравствена установа го нема пропишаниот лек, фармацевтот на воената аптека односно надлежниот воен лекар поединец назначува на рецептот дека пропишаниот лек може да се подигне во цивилна аптека или во цивилна здравствена установа.

Член 49

Во итен случај осигуреното лице може да го подигне пропишаниот лек во најблиската аптека или здравствена установа, со тоа што воениот лекар поединец, што го пропишува лекот, е должен да ја стави на рецептот ознаката „Итно“.

Член 50

Набавката на лекови во странство, што не можат да се набават во земјата, ја одобрува, по предлог од воениот лекар поединец или од воената здравствена установа, Санитетската управа.

9. Употреба на превозни средства при остварувањето на здравствената заштита

Член 51

Кога воените осигуреници патуваат во друго место заради остварување на здравствената заштита, користат превозни средства според прописите за патните и другите трошоци во Југословенската народна армија.

Видот на превозното средство во смисла на став 1 од овој член го одредува лекарот поединец, военолекарската комисија, воената здравствена установа односно цивилната здравствена установа што

воениот осигуреник го упатува на лекување или на лекарски преглед во друго место.

Член 52

Кога членовите на семејството на воениот осигуреник патуваат во друго место заради остварување на здравствената заштита, користат превозни средства според прописите што важат за членовите на семејството на осигуреникот — работникот на подрачјето на кое е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник.

Член 53

Во итни и медицински оправдани случаи воениот лекар поединец може да одреди употреба на санитарски автомобил или на друго превозно средство што не е предвидено со прописите во чл. 51 и 52 на овој правилник. Во тој случај воениот лекар поединец е должен да ја наведе причината поради која го одредил таквиот превоз.

Член 54

Заради остварување на здравствена заштита во местото на престојот на осигуреното лице, на прием на осигуреното лице во воена или цивилна здравствена установа, на испраќање од тие здравствени установи или на преместување од една во друга здравствена установа може да се одреди употреба на санитарски автомобил или на друго превозно средство, ако таквиот превоз е обусловен со здравствената состојба на болниот.

Употребата на превозното средство во смисла на став 1 од овој член ја одредува воениот лекар поединец, воената односно цивилната здравствена установа кај која осигуреното лице е на лекување.

10. Надоместување трошоците на цивилните здравствени установи за дадените здравствени услуги

Член 55

Надоместувањето трошоците на цивилните здравствени установи односно организации за дадените здравствени услуги на осигурените лица во случаите од чл. 15, 21, 28, 29, 33, 34, 35, 38 и 48 од овој правилник го врши надлежното санитарско одделение на чие подрачје е местото на службувањето или на работата на воениот осигуреник односно местото на живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник.

II. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НАДОМЕСТОЦИ И ПОМОШТИ

1. Остварување на надоместокот на платата за време на привремена спреченост за работа

1) Утврдување и заклучување на привремената спреченост за работа на воен осигуреник

Член 56

Почетокот и престанокот на привремената спреченост за работа на воен осигуреник го одредува трупиот лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта, независно од тоа кој лекар поединец односно военолекарска комисија ја утврдила привремената спреченост за работа.

Член 57

Утврдувањето на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник во случаите од член 30 точ. 1, 2, 3, 4 и 7 од Законот се врши врз основа на лекарскиот преглед и медицинските наоди за здравствената состојба на воениот осигуреник.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, утврдувањето на привремената спреченост за работа

на воениот осигуреник во случаите од член 36 точ. 1, 2, 3, 4 и 7 од Законот може да се врши и врз основа на медицинската документација ако е тоа медицински оправдано.

Член 58

Ако заболеното дете на воениот осигуреник здравствената заштита ја остварува во цивилна здравствена установа, привремената спреченост за работа на воениот осигуреник — поради неа на детето ја одредува и заклучува воениот лекар поединец, на предлог од лекарот што го лекува заболеното дете.

б) Евидентирање на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник

Член 59

Привремената спреченост за работа на воениот осигуреник се евидентира во книгата на амбулантните прегледи и во здравствената книшка на воениот осигуреник.

Покрај евиденцијата од став 1 на овој член, во гарнизонската амбуланта или во трупниот амбуланта се води и список на воениот осигуреник привремено спречени за работа (во понатамошниот текст: списокот).

Член 60

Трупниот лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта што ќе одреди привремена спреченост за работа на воениот осигуреник пополнува извештај за траењето на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник (во понатамошниот текст: извештајот).

Во извештајот се внесуваат личните податоци за воениот осигуреник, почетокот и причината на привремената спреченост за работа и шифрата на почетната дијагноза.

Кога трупниот лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта ќе утврди дека престанала причината за привремената спреченост за работа на воениот осигуреник, во извештајот го запишува датумот на престанокот на привремената спреченост за работа и шифрата на завршната дијагноза.

Шифрата на почетната и завршната дијагноза се внесува во извештајот според Меѓународната класификација на болестите, повредите и причините на смртта.

По престанокот на привремената спреченост за работа извештајот му се предава на воениот осигуреник.

Член 61

Ако привремената спреченост за работа на воениот осигуреник трае подолго од 30 дена, трупниот лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта му издава на воениот осигуреник извештај за изминатите 30 дена.

Ако воениот осигуреник се наоѓа на стационарно лекување во воена или цивилна здравствена установа, трупниот лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта, на барање на член на семејството на воениот осигуреник односно на воената единица или установа кај која воениот осигуреник е на служба, издава извештај.

Трупниот лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта што ќе одреди привремена спреченост за работа на воен осигуреник што е на работа во државен орган, во организација на здружениот труд или во друга организација, по барање на воениот осигуреник, ќе издаде извештај и вон од роковите предвидени со овој правилник, ако на воениот осигуреникот извештајот му е потребен за остварување на правото на личниот доход односно на надоместокот на личниот доход.

Член 62

По престанокот на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник трупниот лекар или

лекарот на гарнизонската амбуланта потребните податоци ги внесува во книгата на амбулантните прегледи и во списокот во кој го евидентирал утврдувањето на привремената спреченост за работа на воениот осигуреник.

в) Пресметување на надоместокот на платата на воениот осигуреник поради привремена спреченост за работа

Член 63

Воениот осигуреник или друго лице на кое трупниот лекар или лекарот на гарнизонската амбуланта му го издал извештајот, ѝ го предава извештајот на воената единица односно на воената установа кај која воениот осигуреник е на служба.

Организационата единица односно службеното лице што ги врши персоналните работи во воената единица односно во воената установа на која ѝ е предаден извештајот, сите извештаи примени до осмиот ден во месецот ѝ ги доставува на организационата единица односно на службеното лице што ги врши финансиските работи во воената единица односно во воената установа.

Воениот осигуреник што е на работа во државен орган, во организација на здружениот труд или во друга организација му го предава извештајот на органот односно на организацијата кај која е на работа.

Член 64

По примениот извештај организационата единица односно службеното лице што ги врши финансиските работи го пресметува надоместокот на платата.

Пресметувањето на надоместокот на платата се врши на извештајот.

Член 65

Ако надоместокот на платата се пресметува за одреден број денови и месеци, дневниот износ на надоместокот на платата се утврдува така што месечниот износ на платата се поделува со бројот 30.

Член 66

Извештаите врз основа на кои е извршено пресметувањето на надоместокот на платата му се доставуваат на надлежниот сметководствен центар односно на надлежното сметководство најдоцна до дванаесеттиот ден во месецот.

Врз основа на извештаите од став 1 на овој член надлежниот сметководствен центар односно надлежното сметководство составува збиен список со износи на надоместокот на платата за сите воени осигуреници на кои им го исплатува надоместокот на платата. Вака утврдениот вкупен износ на надоместокот на платата служи за намалување на основницата за пресметување и плаќање на пропишаните придонеси врз платите на воениот осигуреник.

Член 67

Кога надоместокот на личниот доход односно на платата за време на привремена спреченост за работа на воениот осигуреник му го пресметува и исплатува врз основа на Законот државен орган, организација на здружениот труд или друга организација кај која воениот осигуреник е на работа, исплатените износи што според член 65 став 2 точка 2 од Законот паѓаат врз товар на средствата на здравственото осигурување им ги надоместува нате органи односно организации командата на гарнизонот односно воената единица или воената установа што ги вршат работите на командата на гарнизонот (во понатамошниот текст: надлежната команда на гарнизонот) на чије подрачје се наоѓа органот односно организацијата кај која воениот осигуреник е на работа.

2. Остварување на други надоместоци и помошти**Член 68**

Надоместокот на патните трошоци осигуреното лице го остварува кај воената единица односно воената установа кај која воениот осигуреник е на служба.

Помошта за опрема на новородено дете и надоместокот на погребните трошоци во случај на смрт на осигурениот член на своето семејство воениот осигуреник ги остварува кај воената единица односно воената установа кај која е на служба.

Надоместокот на погребните трошоци и посмртната помош членот на семејството на умрениот воен осигуреник ги остварува кај воената единица односно воената установа кај која умрениот воен осигуреник бил на служба.

Секое лице што ќе погребне умрено осигурено лице, го остварува надоместокот на погребните трошоци кај воената единица односно воената установа кај која воениот осигуреник е на служба односно кај која умрениот воен осигуреник бил на служба.

Член 69

Воениот осигуреник кој е на работа кај државен орган, кај организација на здружениот труд или кај друга организација, членот на неговото семејство и лицето што ќе го погребне воениот осигуреник кој е на работа кај тој орган односно организација или членот на неговото семејство, надоместоците и помоштите од член 68 на овој правилник ги остваруваат кај надлежната команда на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа органот односно организацијата кај која воениот осигуреник е на работа.

Со спогодба помеѓу надлежната команда на гарнизонот и органот односно организацијата кај која воениот осигуреник е на работа, може да се предвиди надоместоците и помоштите од член 68 на овој правилник на осигуреното лице да му ги исплатува тој орган односно организација.

Износите исплатени според став 2 на овој член на државниот орган, на организацијата на здружениот труд или на друга организација им ги надоместува надлежната команда на гарнизонот што ја склучила спогодбата со тој орган односно организација.

Член 70

По исклучок од одредбите на член 68 став 1 и член 69 став 1 од овој правилник, исплатата на надоместокот на патните трошоци на членовите на семејството на воениот осигуреник кои поради преместување или школување на воениот осигуреник не живеат во местото во кое воениот осигуреник е на служба односно на работа, ја врши воената единица односно воената установа кај која воениот осигуреник бил на служба пред преместувањето или упатувањето на школување односно надлежната команда на гарнизонот на чие подрачје е живеалиштето на членот на семејството на воениот осигуреник кој бил на работа во државен орган, во организација на здружениот труд или во друга организација.

Ако во случајот од став 1 на овој член, членот на семејството на воениот осигуреник бара издавање на писмено решение, воената единица или воената установа односно надлежната команда на гарнизонот барањето со потребната документација ќе ѝ го достави на воената единица односно на воената установа кај која воениот осигуреник е на служба односно на надлежната команда на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа државниот орган, организацијата на здружениот труд или друга организација кај која воениот осигуреник е на работа, заради донесување на решение.

Член 71

Кон барањето за остварување на правата на надоместоци и помошти, се поднесува и тоа:

1) за помош за опрема на новородено дете — потврда од лекарот дека до породување ќе дојде во рок од 30 дена, а за родено дете — доказ за раѓањето на детето и за правото на таа помош (член 42 став 1 точ. 3 и став 2 од Законот);

2) за надоместокот на погребните трошоци и за посмртната помош — доказ за смртта на осигуреното лице.

III. ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА**Член 72**

Заради остварување на правата од здравственото осигурување на осигурените лица им се издава здравствена книшка. Здравствена книшка му се издава и на членот на семејството на воениот осигуреник од член 14 на Законот кој здравствената заштита ја остварува кај воен лекар поединец и кај воен здравствена установа.

На здравствената книшка издадена на членот на семејството на воениот осигуреник од став 2 на овој член се назначува кај која заедница на здравственото осигурување е осигурен.

Член 73

Својството на осигурено лице се докажува со здравствената книшка.

Здравствената книшка се користи со воената легитимација односно со личната карта со која се утврдува идентитетот на осигуреното лице.

Здравствената книшка на дете се користи со воената легитимација односно со личната карта на родителите.

Член 74

Во итни случаи воениот лекар поединец или воената здравствена установа на осигуреното лице не можат да му го ускратат давањето на здравствена заштита ако осигуреното лице не е во можност тоа својство да го докаже со здравствената книшка.

Осигуреното лице кое здравствената заштита ја остварило според став 1 на овој член е должно својството на осигурено лице да го докаже во рок што ќе го одреди воениот лекар поединец или воената здравствена установа.

Член 75

Здравствената книшка на осигуреното лице му ја издава воената единица односно воената установа во ранг на полк (самостоен баталјон), на него рамна или повисока единица односно установа кај која воениот осигуреник е на служба.

На воениот осигуреник кој е на работа кај државен орган, кај организација на здружениот труд или кај друга организација и на членовите на неговото семејство здравствената книшка им ја издава надлежната команда на гарнизонот на чие подрачје се наоѓа органот односно организацијата во која воениот осигуреник е на работа.

Член 76

Издавањето на здравствената книшка го евидентира воената единица и воената установа во уписникот на предметите на управната постапка поведена по барање на странката. Во здравствената книшка се запишува бројот под кој е издадена.

Член 77

Здравствената книшка на воениот осигуреник се заверува во случај на преместување на воениот осигуреник, а здравствената книшка на членот на семејството на воениот осигуреник — во почетокот на секоја календарска година.

Заверувањето на здравствената книшка го врши воената единица и воената установа надлежна за издавање на здравствената книшка.

Член 78

На барање на воениот осигуреник пополнетата или оштетената здравствена книшка се заменува со

нова, а на пополнетата односно оштетената здравствена книшка која останува кај осигуреното лице, се назначува дека е издадена нова здравствена книшка.

Член 79

Осигуреното лице кое ќе ја загуби здравствената книшка или на друг начин ќе остане без неа е должно во рок од 8 дена од денот на ишчезнувањето односно на загубата на здравствената книшка тоа да ѝ го пријави на надлежната воена единица односно воена установа, која ќе му издаде нова здравствена книшка.

Член 80

Воениот осигуреник е должен настанатите промени што повлекуваат престанок на правата на здравствено осигурување на член на семејството да ѝ ги пријави на воената единица односно воената установа надлежна за издавање на здравствената книшка и да ѝ ја предаде здравствената книшка на тој член на семејството.

Откако воената единица односно воената установа во здравствената книшка ќе назначи дека на членот на семејството на воениот осигуреник му престанало својството на осигурено лице и дека здравствената заштита не може да ја остварува врз товар на средствата на здравственото осигурување, ќе му ја врати на воениот осигуреник на чиј член на семејството му престанало својството на осигурено лице.

Член 81

Воениот осигуреник на кого ќе му престане воената служба својата здравствена книшка и здравствените книшки на своите членови на семејството ќе ѝ ги предаде на воената единица односно воената установа надлежна за издавање.

Откако воената единица односно воената установа од став 1 на овој член ќе го назначи на здравствената книшка датумот на престанокот на својството на осигурено лице на воениот осигуреник односно на членот на неговото семејство (чл. 21 и 22 став 1 од Законот), му ги враќа здравствените книшки на воениот осигуреник на кого му престанува воената служба.

Член 82

Здравствените книшки на осигурените лица им се издаваат на обрасците што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 83

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за постапката за остварување на правата од здравственото осигурување и за определување на износите на надоместите и помоштите на воените осигуреници и на членовите на нивните фамилии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63, 12/64 и 24/67).

Член 84

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. 35
5 август 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

(Прва страна на кориците)

Образец ВСО/Здр-2

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК

(Прва внатрешна страна)

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

Пер. број _____

Матичен број _____

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА НА ВОЕН ОСИГУРЕНИК

(Назив на установата-единицата што ја издаде книшката)

(Датум на издавањето
и број)

(Потпис на овластеното
лице)

Важи само со воената легитимација-личната
карта Бр. _____

(Втората страна на кориците останува празна)

(Втора внатрешна страна)

Презиме	_____
Име	_____
Датум на раѓањето	_____
Крвна група	Rh _____
Место на постојаниот престој, улица и број	1 _____ (место) _____ (улица и број) _____
	2 _____ (место) _____ (улица и број) _____
	3 _____ (место) _____ (улица и број) _____
	4 _____ (место) _____ (улица и број) _____
	5 _____ (место) _____ (улица и број) _____
	6 _____ (место) _____ (улица и број) _____

(Трета внатрешна страна)

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

(Преосетливост на лекови, вакцини, серуми и др.)

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРУМИТЕ

Назив на серумот	Датум	Потпис на лекарот и печат на установата

(Четврта внатрешна страна)

ВАКЦИНИРАЊЕ И РЕВАКЦИНИРАЊЕ

Датум	Назив на вакци- ната	Резул- тат	Потпис на лека- рот и печат на у- становата

(Петта до осма внатрешна страна)

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД

Заклучок:	Датум _____
(Потпис на лекарот)	

(Деветта до триесет и осма внатрешна страна)

АМБУЛАНТЕН ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ

_____	_____
(назив на амбулантата)	(број на евиденцијата и датум)
Дг:	
Привремена спреченост за	
работа од — до — 19— г. _____	
(потпис на лекарот)	

_____	_____
(назив на амбулантата)	(број на евиденцијата и датум)
Дг:	
Привремена спреченост за	
работа од — до — 19— г. _____	
(потпис на лекарот)	

(Триесет и деветта до педесетта внатрешна страна)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД

Штембил	
Закажана контрола — 19— година	
Наод и упатство за лекување од лекарот специјалист:	

(потпис на лекарот специјалист)	

(Педесет и прва и педесет и втора внатрешна страна)

СТАЦИОНАРНО ЛЕКУВАЊЕ

Назив на у- становата	Број на ис- торијата на болеста	Опшута дијагноза	Лекуван		Потпис на лекарот
			од	до	

(Педесет и трета до педесет и шеста внатрешна страна)

ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ НА ВОЕНОЛЕКАРСКАТА КОМИСИЈА

--

(Педесет и седма до шеесетта внатрешна страна)

РАДИОФОТОГРАФСКИ НАОД

(Шеесет и прва и шеесет и втора внатрешна страна)

ИЗДАДЕНИ ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА — САНИТАРНИ СПРАВИ

Број и датум на налогот	Вид помагало — справа	Потпис и печат

(Шеесет и третата до седумдесеттата внатрешна страна остануваат празни)

(Седумдесет и прва и седумдесет и втора внатрешна страна)

На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____
На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____
На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____
На служба _____	
(место)	
Датум _____	Заверка _____

(Седумдесет и трета внатрешна страна)

У П А Т С Т В О

ЗА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КНИШКА

Со здравствената книшка се докажува својството на осигурено лице.

Имателот на здравствената книшка е должен да ја чува здравствената книшка зашто врз основа на неа и со личната карта — легитимација може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да се користи здравствена заштита само во итни случаи.

На осигуреното лице здравствената книшка му ја издава воената единица односно воената установа.

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на преместување на военот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на военот осигуреник во почетокот на календарската година. Заверувањето на книшките го врши воената единица и воената установа надлежна за издавање на здравствените книшки.

Носителот на осигурувањето е должен да ѝ ги пријави на воената единица односно на воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки сите промени што се од влијание врз користењето на правата од здравственото осигурување, во рок од 8 дена од денот на настанатата промена, и тоа:

- промена на името или презимето;
- воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособност за стопанисување користел право од здравственото осигурување;
- престанок на редовното школување на децата;
- промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствената книшка би го изгубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурувањето на воените осигуреници.

(Прва страна на кориците)

(Прва внатрешна страна)

Образец ВСО/Здр-3

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВО-
ЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ВОЕН
ОСИГУРЕНИК

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА
НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО НА ВОЕН
ОСИГУРЕНИК

Per. broj _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Матичен број

(Назив на установата-единицата што ја издала книшката)

(Датум на издавањето
и број)

(Потпис на овластеното лице)

Важи само со личната карта број _____

(Втората страна на кориците останува празна)

(Втора вътрешна страна)

(Трета внатрешна страна)

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

(Преосетливост на лекови, вакцини, серуми и др.)

Податоци за осигуреното лице	Презиме _____	
	Име _____	
	Датум на раѓањето _____ роднинство _____	
	Крвна група Rh _____	
Место на постојаниот престој, улица и број	1 _____ (место)	_____ (улица и број)
	2 _____ (место)	_____ (улица и број)
	3 _____ (место)	_____ (улица и број)
	4 _____ (место)	_____ (улица и број)
	5 _____ (место)	_____ (улица и број)
	6 _____ (место)	_____ (улица и број)
Податоци за вое- ниот осигуреник (носител на осигу- рувањето)	Презиме _____	
	Име _____	

ПОДАТОЦИ ЗА СЕРУМИТЕ

[illegible]

(Шеесет и деветта внатрешна страна)

У П А Т С Т В О**ЗА ИМАТЕЛОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА КНИШКА**

Со здравствената книшка се докажува својството на осигурено лице.

Имателот на здравствената книшка е должен да ја чува здравствената книшка зашто врз основа на неа и со личната карта — легитимација може да користи здравствена заштита. Без здравствена книшка може да се користи здравствена заштита само во итни случаи.

На осигуреното лице здравствената книшка му ја издава воената единица односно воената установа.

Здравствената книшка на воен осигуреник се заверува во случај на преместување на воениот осигуреник, а здравствената книшка на член на семејството на воениот осигуреник во почетокот на календарската година. Заверувањето на книшките го врши воената единица и воената установа надлежна за изведување на здравствените книшки.

Носителот на осигурувањето е должен да ѝ ги пријави на воената единица односно на воената установа надлежна за издавање на здравствени книшки сите промени што се од влијание врз користењето на правата од здравственото осигурување, во рок од 8 дена од денот на настанатата промена, и тоа:

- промена на името или презимето;
- воспоставување на работната способност на член на семејството кој врз основа на неспособност за стопанисување користел право од здравственото осигурување;

- престанок на редовното школување на децата;

- промени настанати во приходите поради кои имателот на здравствената книшка би го изгубил правото на здравствено осигурување по основ на осигурувањето на воените осигуреници.

505.

Врз основа на член 6 ст. 1 и 4 од Законот за техничките мери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 55/69), во согласност со Сојузниот секретаријат за труд и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П Р А В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА ПАРНИТЕ КОТЛИ, ПАРНИТЕ САДОВИ, ПРЕГРЕЈУВАЧИТЕ НА ПАРА И ЗАГРЕЈУВАЧИТЕ НА ВОДА****Член 1**

Во Техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и загрејувачите на вода (Додаток на „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57 и 3/58), кои се составен дел на Правилникот за Техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и загрејувачите на вода („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/57 и 3/58), во називот зборовите: „парних котлова“ се заменуваат со зборовите: „парних и вреловодних котлова“.

Член 2

Во член 1 став 1 зборовите: „парних котлова“ се заменуваат со зборовите: „парних и вреловодних котлова“.

Член 3

Во член 2 називот: „Парни котлови“ се заменува со: „Парни и вреловодни котлови“.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Као вреловодни котлао, у смислу ових прописа, сматра се котлао у коме је температура воде преко 110°С.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Во досегашниот став 3, кој станува став 4. во точка под б) на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка под ц), која гласи:

„ц) сигурносни вентил директно оптерећен тегом у затвореној заштитној капи, чију је конструкцију одобрио надлежни инспекторат парних котлова.“

Член 4

По член 3 се додава нов член 3а, кој гласи:

„СТАБИЛНИ СУДОВИ ПОД ПРИТИСКОМ**Член 3а.**

1. Као стабилни судови под притиском, у смислу ових прописа, сматрају се судови који се пуне компримираним, течним и под притиском раствореним гасовима, и ваздухом са натпритиском већим од 1 atm, као и судови у којима може настати натпритисак већи од 1 atm, који за време од пуњења до пражњења не мењају места.

Као стабилни судови сматрају се и судови под притиском израђени од неметала (тврдог порцелана, керамике, стакла и сличних материјала), који морају имати таблицу произвођача на којој је утиснут фабрички број и највећи дозвољени притисак у атмосферама. Да ли се такви судови (вакуум колоне, измењивачи топлоте итд.) могу без опасности употребити као судови под притиском, одлучује од случаја до случаја надлежни инспекторат парних котлова.

2. Одредбе овог члана не односе се на судове чији умножак садржаја у литрима и притиска у атмосферама не прелази бројку 300. При том највећи притисак може бити 3 atm.

3. Конструкције, прорачуни и употреба материјала, као и опрема и остало, за стабилне судови под притиском регулисаће се посебним техничким прописом. До доношења тих прописа могу се применити одговарајући технички прописи развијених земаља, односно прописи које инвеститор, у споразуму са произвођачем и инспекторатом парних котлова, одреди.“

Член 5

Во член 9 по точка 9 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„10. При постављању двају електричних пумпи дозвољен је само један извор струје, и то искључиво у случају кад испадање тог извора струје аутоматски искључује и ложење, а сакупљена топлота у ложишту и промајама котла не изазива никакво недозвољено испаравање воде која се налази у парном котлу.“

11. Нормални капацитет напојних пумпи парних котлова одређује се према нормалном учинку котла.“

Член 6

Во член 11 точка 2 став 1 последните две реченици се бришат.

По став 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Праве спојне цеви водоказа морају имати унутарњи пречник најмање 25 mm. Савијене спојне

цеви код произвођача паре учинка до 0,5 t/h треба да имају најмање 35 mm а преко 0,5 t/h најмање 45 mm унутарњи пречник и не смеју имати оштре лукове.

Спојне цеви треба да су заштићене од дејства димних гасова.

Ако се водокази постављају на продужним спојним цевима, такве цеви треба изоловати.“

Досегашниот став 2 станува став 5.

Во точка 6 ставот 2 се менува и гласи:

„Код котлова високих притисака и велике производње паре, поред нормалних, обавезни су и други показивачи водостаја на командним направама.“

По точка 6 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„7. Даљински водокази могу се употребити као друга направа за показивање водостаја парних котлова, ако надлежни инспекторат парних котлова одобри нивову употребу на основу прегледа поднетих конструкционих цртежа и описа рада даљинских водоказа.“

Непосредни водокази (уграѓени на самото бубњу) морају бити видљиви са стајалишта руковаоца односног котла непосредно или посредно (ТВ-камера, систем огледала и сл.), али није потребно да буду један поред другог.

Непосредно постављени водоказ не мора бити видљив са стајалишта руковаоца котла, ако су постављени још два даљинских водоказа и ако бар један од нив може исправно функционисати у случају нестанка напона у електричној мрежи или притиска у постројену компримираног ваздуха и сл. из којих се даљински водоказ напаја.

Под стајалиштем руковаоца котла подразумева се манипулативни простор руковаоца котла.

8. Проточни котлови великих котловских јединица морају имати уместо водоказних уређаја, два аутоматска мејусобоно независна сигнална уређаја, који визуелно, акустички или комбиновано упозоравају на почетак опасности услед недоволне количине воде. Уместо једног од таквих сигналних уређаја може се употребити аутоматски уређај за блокирање ложења у моменту кад први уређај сигнализира опасност.“

Член 7

Во член 12 точка 1 став 1 првата реченица се заменува со две нови реченици, кои гласат:

„Сваки стабилен котао мора имати бар један поуздан вентил сигурности са тегом или опругом. Дозвољени су помоћно управљани сигурносни вентили, ако они ступају у дејство без икаквог мејучлучивања неког страног извора енергије.“

По став 7 се додава нов став 8, кој гласи:

„За уграѓене вентиле сигурности са опругом, на стабилним парним котловима, морају се, уз остала техничка документација, инспекторату парних котлова доставити карактеристике опруге вентила сигурности и остали битни подаци о његовој конструкцији.“

Во точка 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Код парних котлова са добошем морају вентили сигурности који су уграѓени на добошу да чине најмање 50% укупне потребне количине испуштања. Остали вентили сигурности, који су потребни за укупну количину испуштања, могу се сместити и на крају прегрејача, ако немају запорног органа измеѓу прегрејача и испарног дела котла. На излазу из прегрејача треба да се поставе вентили сигурности за најмање 25% укупно потребног

учинка испуштања. Збир пропуштања вентила мора бити 100%.“

Во точка 3 се додаваат два нови става, кои гласат:

„Прорачун површине потр. њог пресека сигурносних вентила на парним постројењима велике производње паре и високих притисака, треба извршити применом следећих образаца:

За водену пару:

$$A_0 = \frac{\kappa}{\alpha_n} \cdot \frac{G}{p+1} \text{ са } \kappa = \frac{0,625}{\psi} \cdot \sqrt{v \cdot (p+1)}$$

За гасове и паре:

$$A_0 = \frac{\kappa}{\alpha_n} \cdot \frac{G}{p+1} \text{ са } \kappa = \frac{0,182}{\psi} \cdot \sqrt{\frac{T}{M}}$$

За течности:

$$A_0 = \frac{\kappa}{\alpha_n} \cdot \frac{G}{\sqrt{\Delta p}} \text{ са } \kappa = \frac{0,625}{\sqrt{\gamma}}$$

где су:

A_0 — најужи пресек струјања испред или на седишту вентила — — — у mm²

G — највећа прорачунска количина проточног медија — — — у kg/h

p — називни притисак вентила (натпритисак) — — — у kp/cm²

Δp — $p - p_0$ (p_0 — противпритисак), апсолутни притисак — — — у kp/cm²

v — специфична запремина водене паре m³/kg

M — релативна молекуларна маса (молекуларна тежина) — — — у kg/kmol

T — температура при називном притиску — — — у °K

γ — специфична тежина течности — у kp/m³

ψ — коефицијент истицања (код надкритичних обима притиска = $\psi_{\max}$)

α — коефицијент истицања (вредност одређена испитивањем при градњи вентила)

α_n — прорачунска вредност коефицијента истицања — — — $\frac{\alpha}{1,1}$

κ — коефицијент врсте медија (средине)



0,625 — бројчана вредност из константних вредности једначине истицања за водену пару и течности

0,182 — бројчана вредност из константних вредности једначине истицања за гасове и паре.

Податке за коефицијент истицања даје произвођач вентила, као једну од његових гарантних величина. Коефицијент врсте медија се за водену пару одређује из дијаграма 1, за гасове и паре из дијаграма 3. Коефицијент истицања ψ одређује се из дијаграма 2.“

Во точка 5 одредбите под б) се менуваат и гласат:

„б) сви пресеци и водови морају бити обликувани тако да је обезбеђена количина издувавања као и несметано дејство вентила сигурности однос уређаја против прекорачења притиска. Губитак тиска паре у доводу и одводу, изазван отпором струјања, не сме да буде већи од 3% од при отварања вентила при највећој (предвиђеној) чини одвођења паре. При том треба узети у обзир противпритиске на страни излаза (изазване од прима струјања, плочама у облику сита и слични

Слика 1. Дијаграм за коефицијент медија x за водену паруСлика 2. Дијаграм за коефицијент истичања ψ

Член 8

Во член 19 точка 9 во одредбата под ф) зборовите: „висине 280 mm од пода“ се заменуваат со зборовите: „висине најмање 50 mm од пода“.

Член 9

Во член 25 по точка 8 се додава нова точка 9, која гласи:

„8. Одредбе овог члана примењују се и на врело-водне котлове у којима је температура воде преко 110°C, који раде као самостална постројења.“

Член 10

Во член 39 во точка 1 коефициентот: „ $V \geq 0,9$ “ се заменува со коефициентот: „ $V=1,0$ “, а зборовите: „а варене цеви дозвољавају се само за притисак од 64 atm.“ се бришат.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„За варене (шавне) цеви, употребљене за котловске и прегрејачке цеви, као и за нивно испитување, примењивање се, до доношења одговарајућих југословенских стандарда, нормативи и методе једног од признатих светских стандарда (VCA, енглески, немачки и др.).“

Член 11

Во член 47 точка 2 се брише.

Досегашните точ. 3 до 13 стануваат точ. 2 до 12.


Член 12

Член 48 се менува и гласи:

„Термичка обрада после заваривања и пластичне обраде.“

1. Термичка обрада, после заваривања и пластичне обраде, на појединим деловима или у целини (тј. у целом комаду) врши се жарењем, попуштањем и нормализационим жарењем, зависно од врсте материјала и врсте претходне обраде.

Под жарењем ради отклањања унутарњих напона подразумева се загревање на температуру тачке Ас 1 (обично испод 560° C) и постепено хлађење. При том се не сме битно променити својство материјала.

Слика 3. Дијаграм за коефицијент врсте медија α , за гасове и паре

Под попуштањем ради смањсња тврдоће, после хладног обликовања (пластичне обраде) или заваривања, подразумева се загревање делова изражених од челика за побољшање, на температура која се налази измеѓу собне температуре и тачке Ас 1 и држање на тој температури са накнадним и одговарајућим хлађењем.

Под нормализационим жарењем подразумева се загревање на температуру нешто вишу од тачке

Ас 3 (код надперличних челика изнад тачке Ас 1) са накнадним одговарајућим хлађењем у мирној атмосфери.

Друге посебне врсте термичке обраде могу се применити, ако је то условљено стањем завара или применом специјалних врста челика.

2. Ако је вршена термичка обрада појединих делова, престаје обавеза извођења термичке обраде коначних спојева. Тада се може применити локална

термичка обрада, али се при том морају испунити следећи услови:

а) загревање кружних (попречних) варних шавова мора бити изведено по целом обиму истовремено тј. не сме се вршити поступна термичка обрада;

б) загревање кружних (попречних) и уздужних варних шавова врши се до температуре жарења зоне основног материјала непосредно поред варног шав — с тим да је њихова најмања ширина једнака 6 s, мерено од средине варног шав, односно укупно 12 s — при чему је „s“ дебелина зида у mm на месту варног шав;

ц) термичка обрада отвора са завареним појачањем или са завареним цевима наставком врши се као да је у питању кружни (попречни) варни шав. Укупна ширина појаса који се загрева једнака је величини пречника појачања са додатом величином вредности 12 s.

3. Термичка обрада не мора да се врши, ако су испуњени следећи услови:

а) да је употребљен нелегирани челик (дефиниција по „Европост 20“: хемијски састав не сме бити већи од

Al 0,22%, C 0,2%, Cr 0,3%, Cu 0,4%, Mn + Si 1,5%, Mo 0,05%, Ni 0,3%, Pb 0,4%, V 0,05%, W 0,2% и

остали 1% = без C, P и S). При том морају бити испуњени и следећи захтеви:

$$C \leq 0,22\%$$

$$Cr + Ni \leq 0,30\%$$

Дати подаци односе се и на основни материјал и на завар;

б) да дебелина зида није већа од 30 mm;

ц) да је однос унутарњег полупречника (r) и дебелине зида (s) хладно савијеног плашта следећи:

$$r \geq 10 s;$$

д) да обликовање на температури ковања није вршено с високим степеном деформације и да је цео поступак обликовања, укључујући и хлађење, био контролисан тако да је сигурно да челик има нормализовану структуру;

е) ако су у питању цеви загрејача воде, унутрашње спојне цеви парног котла, цевни зидови испаривача и прегрејачи, као и цевне змије прегрејача паре:

— при употреби челика који у потпуности испуњава услове наведене под а) — да дебелина зида није већа од 10 mm без обзира на пречник цеви;

— при употреби топлотно-отпорног челика са 0,7% Cr и 0,4% Mo, као и челика са 2% Cr и 0,9% Mo — да дебелина зида није већа од 8 mm а спољни пречник цеви није већи од 51 mm. Ово изузимање од термичке обраде не може се користити код заварених спојева на којима су вршене поправке;

— да је код делова обликованих на температури ковања обликовање завршено на доњој температурној граници, и да је хлађење после обликовања изведено као код нормализационог жарења;

— да обликовање (сужавање крајева цеви, савијање и др.) у хладном стању није вршено са високим степеном деформације;

ф) после извођења заптивних варних шавова између крајева уваљаних цеви и унутарње површине бубњева — ако су цеви уваљане у одговарајуће отворе у зидове бубња и кад вар на унутарњој површини бубња има само сврху заптивања;

г) после заваривања појединих малих цевних прикључака на зид бубња или котловског плашта, по правилу постављање свих малих прикључака треба извршити пре завршне термичке обраде. Ако

то није тако учињено — термичка обрада после заваривања појединог малог цевног прикључка може бити изостављена ако се могу остварити, за варни шав и околну зону потребна својства која испуњавају услове експлоатације — а што треба доказати.

4. Контролна плоча с продуженим варним шавом плашта може бити посебно термички обрађена према поступку предвиђеном за припадајући део — осим трајања загревања на температури термичке обраде која је зависна од дебелине плоче а не од највеће дебелине припадајућег дела или склопа.

5. Ако се термичка обрада мора изводити тј. ако се не могу испунити сви услови наведени у тачки 3. под а), ф) и г) овог члана, врши се жарење ради отклањања унутарњих напрезања, односно попуштање у случају кад је примењен челик за побољшање.

6. Нормализационо жарење изводи се у следећим случајевима:

а) кад се потребна својства завареног споја могу остварити искључиво нормализационим жарењем;

б) кад је хладно савијање плашта извршено тако да је однос унутарњег полупречника и дебелине зида следећи:

$$r < 10 s;$$

ц) кад нису испуњени услови наведени у тачки 3. под д) и х) овог члана за обликовање на температури ковања.

При извођењу нормализационог жарења препоручује се током циклуса хлађења изузетно смањење брзине хлађења у температурном подручју у коме се изводи жарење а ради отклањања унутарњих напрезања.

7. Пећ за оджаривање у којој је извршена термичка обрада у целини, мора бити атестирана.

Ако се врши монтажна термичка обрада ван пећи, делимично (локално) или у целини, пре почетка рада морају бити избављарени и атестирани сви термоелементи, мерно-регулациони инструменти и писачи.

На кружним (попречним) шавовима, као и на уздужним шавовима, треба контролисати температуру на више места. Удаљеност између мерних тачака не сме бити већа од 1 m.

8. Термичку обраду треба дијаграмски пратити и издати одговарајући атест.“

Член 13

Во член 53 во делот Б, точката под д) се менува и гласи:

„д) висина ваљкастог дела прируба мора бити $\geq 3,5$ дебелина зида (s), осим код полуокруглих подница, а при том се у дебелину зида сме уврстити дебелина зида пуне поднице. Висина ваљкастог дела прируба не треба да буде већа од следећих димензија:

150 mm — ако је дебелина зида до 50 mm

120 mm — ако је дебелина зида преко 50 mm до 80 mm

100 mm — ако је дебелина зида преко 80 mm до 100 mm

75 mm — ако је дебелина зида преко 100 mm до 120 mm

50 mm — ако је дебелина зида преко 120 mm.

Ова одредба важи и за заварене поднице, ако заварени шав лежи вертикално на прируб и ако се на завареном шаву не налази никакав проврт.

Пошто су поднице готове треба их стручно нормализовати. Код топло пресованих подница може се и одустати од нормализације, ако је пресовање завршено на довољно високој температури.“

Во делот: „1. Анкери, анкерне цев и спрежња-ци“ во став 2 на крајот зборовите: „узети из таб-лице бр. 6“ се заменуваат со зборовите: „узети из југословенских стандарда: JUS C.B4.014, JUS C.B5.021, JUS C.B5.022 и JUS C.B0.500“.

Таблицата бр. 6, „вредности за δ за нелегиране и топлотно необраѓене челике“ се брише.

Во став 6 по таблицата 7, зборовите: „ f_2 = повр-шина којом цев пријања на површина рупе у плочи (налегла површина) у mm^2 “ се заменуваат со след-ните обрасци:

$$f_2 = (d_2 - d_1) \cdot l, \text{ или}$$

$$f_2 = 0,1 \cdot d_2 \cdot l$$

где је:

d_2 — унутарњи пречник цев — — — у mm

d_1 — спољни пречник цев — — — у mm

l — дужина увалувања цев — — — у mm .

При том дужина увалувања цев не сме бити мања од 12 mm , а у прорачуну се сме узимати највише 40 mm .

Во став 9 во одредбата под ц) на крајот точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова одредба под д), која гласи

„д) спрежњаке треба са оба краја набушити тако да прврт залази најмање 23 mm у водени простор.

Дебљина зидова равних подница не треба у за-грејаној зони да прелази 30 mm .“

Член 14

Во член 61 во делот § таблицата: „Најмање вредности издужења су“ се брише.

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

10 бр. 1745/3

11 септември 1972 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Божко Димитријевиќ, с. р.

506.

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и за другите видови информации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-несува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „THE GUARDIAN“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „The guardian“ од 6 октом-ври 1972 година, кој излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/228

9 октомври 1972 година

Белград

Сојузен секретар за
внатрешни работи,

Лука Бановиќ, с. р.

507.

Врз основа на член 149 став 1 од Основниот за-кон за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70), сојузниот се-кретар за стопанство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВА-ЊЕ НА СВЕТЛОБНИ ЛАБОРАТОРИЈ ПРИ „СА-ТУРНУС“ — КОВАЛНО ПРЕДЕЛОВАЛНЕ ИНДУ-СТРИЈЕ ВО ЈУБЉАНА ЗА ВРШЕЊЕ ХОМОЛО-ГИРАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ УРЕДИ И ОПРЕМА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Во Решението за определување на светлобни лабораториј при „Сатурнус“ — Ковално предело-валне индустрије во Јубљана за вршење хомоло-гирање на определени уреди и опрема за моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/69) називот на решението се менува и гласи: „Решение за одредување на организацијата на здружениот труд за вршење хомологирање на одредени уреди, де-лови и опрема за моторни возила“.

2. Точка 1 се менува и гласи:

„1. Хомологирањето (атестирањето) на рефлек-тори, катадиоптери, сигнални светла, светла за регис-тарска таблица и сијалици за моторни возила ќе го вр-ши Деловното здружение Југословенски центар за испитување на опрема и делови за возила во Бел-град — Ковинско пределовална индустрија амба-лаже ин автоопреме „Сатурнус“ во Јубљана.“

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-5760/3

октомври 1972 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Божко Димитријевиќ, с. р.

508.

Врз основа на член 149 став 1 од Основниот закон за безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/70), сојузниот секретар за стопанство донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ВРШЕЊЕ ХОМОЛОГИ-РАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ УРЕДИ, ДЕЛОВИ И ОПРЕ-МА ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Хомологирањето (атестирањето) на уреди, делови и опрема за моторни возила, во смисла на одредбите од Наредбата за хомологирање (атести-рање) на опрема и делови за моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67), ќе го вршат, и тоа во поглед на бука — Деловното здружение Југословенски центар за испитување на опрема и делови за возила во Белград — Институт за мо-тори и возила во Белград, а во поглед на спречу-вање на радиопречки — Деловното здружение Ју-гословенски центар за испитување на опрема и де-лови за возила во Белград — Лабораторија на За-водот за автоматизација „Искра“ во Јубљана.

2. Хомологирањето се врши според правилници-те што се прифатени со Спогодбата за прифаќање на еднообразните услови за хомологација и заемно признавање на хомологацијата на опрема и делови за моторни возила, а се ратификувани со Уредбата за ратификација на Правилникот бр. 9 и Правилникот бр. 10 што се однесуваат на хомологацијата на возилата во поглед на бука и во поглед на спречување на радиопречки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/72 — Меѓународни договори и други спогодби), и тоа:

Правилник бр. 9: Еднообразни прописи кои се однесуваат на хомологацијата на возила во поглед на бука;

Правилник бр. 10: Еднообразни прописи кои се однесуваат на хомологацијата на возилата во поглед на спречување на радиопречки.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 10-5760/4

3 октомври 1972 година

Белград

Сојузен секретар
за стопанство,

Бошко Димитриевик, с. р.

509.

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А НА КОИ ИМ Е ОДОБРЕНА ПРОМЕНА НА ИМЕТО

Сојузниот секретаријат за земјоделство им одобри промена на името на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за промет ја издал	Дозволата за промет е објавена во Списокот на средствата за заштита на растенијата (број на „Службен лист на СФРЈ“ и реден број на списокот)	Промената на името ја одобрил	Нов назив на средството
1	2	3	4	5	6	7
1	BASUDIN 5 гранулат	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано J. R. Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Com- merce“ Застопство иноземских тврдк — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за земјоделство и шумарство под бр. 03-2548/3 од 14 јули 1966, Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 10319/1 од 20 август 1970 и под бр. 9-5373/2 од 31 мај 1971	20/67 — 3	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 195/1 од 12 јануари 1972	BASUDIN(R) 5 гранулат
2	BASUDIN 10 гранулат	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 5846/2-67 од 25 јануари 1968 и под бр. 10318/1 од 20 август 1970	26/68 — 10	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 196/1 од 12 јануари 1972	BASUDIN(R) 10 гранулат
3	BILOBRAN	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано Ciba A. G., Basel, кого во Југославија го за- стапува „Commerce“ Застопство инозем- ских тврдк — Љуб- љана, порано „Inter- trade“ Подјетје за меднародно трговино — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-1493/1 од 10 февруари 1971	18/71 — 16	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 187/1 од 12 јануари 1972	BILOBRAN(R)

1	2	3	4	5	6	7
4 DIAZINON Geigy 20 прашок за прскање	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано J. R. Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Com- merce“ Застопство иноземских тврдк — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-5563/1 од 13 мај 1968	7/71 — 6	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 171/1 од 12 јануари 1972	BASUDIN(R) 20 — за суспензија	
5 DIAZINON Geigy 20 emulsion	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-5566/1 од 13 мај 1968	7/71 — 5	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 172/1 од 12 јануари 1972	BASUDIN(R) 20 — за емулзија	
6 ELOCRON 50 WP	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано Ciba A. G., Basel, кого во Југославија го за- стапува „Commerce“ Застопство инозем- ских тврдк — Љуб- љана, порано „In- tertrade“ Подјетје за меѓанародно трговино — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-605/1 од 20 јануари 1970, под бр. 605/3 од 26 февруари 1970 и под бр. 2193/1 од 25 фе- вруари 1971	9/70 — 15 и 18/71 — 31	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 179/1 од 12 јануари 1972	ELOCRON(R) 50	
7 ELOCRON 2% прав	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-606/1 од 20 јануари 1970	9/70 — 12	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 180/1 од 12 јануари 1972	ELOCRON(R) 2	
8 ELOCRON 2,5% прав	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-7717/5 од 15 декември 1969	9/70 — 13	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 181/1 од 12 јануари 1972	ELOCRON(R) 2,5	
9 ELOCRON 3% прав	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-1238/1 од 3 февруари 1969 и под бр. 1238/3 од 28 април 1969	17/69 — 15 и 9/70 — 14	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 182/1 од 12 јануари 1972	ELOCRON(R) 3	
10 FENITROT- HION — Ciba 50 EC порано SUMITHION 50 EC	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-1388/1 од 4 февруари 1969 и под бр. 9668/2 од 6 август 1970	17/69 — 43 и 18/71 — 1	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 178/1 од 12 јануари 1972	FENITRO- THON 50 EC	
11 GALECRON 50 SP	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-603/1 од 19 јануари 1970	9/70 — 17	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 173/1 од 12 јануари 1972 и под бр. 189/3 од 28 февруари 1972	GALEC- RON(R) 50 за раствор	
12 GESA- GARD(R) 80 Spritzpulver	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано J. R. Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Com- merce“ Застопство иноземских тврдк — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-621/1 од 20 јануари 1970 и под бр. 2194/1 од 25 февруари 1971	9/70 — 22 и 18/71 — 34	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 188/1 од 12 јануари 1972 и под бр. 188/3 од 28 февруари 1972	GESA- GARD(R) 80	

1	2	3	4	5	6	7
13	GESAP-RIM(R) 80 Spritzpulver	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано J. R. Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Com- merce“ Застопство иноземских тврдк — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-619/1 од 20 јануари 1970 и под бр. 7955/1 од 20 август 1970	9/70 — 23	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 190/1 од 12 јануари 1972	GESA- PRIM(R) 80
14	GESAP-RIM(R) 3505 Spritzpulver	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-1495/1 од 10 февруари 1971	18/71 — 35	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 189/1 од 12 јануари 1972	GESA- PRIM(R) 3505
15	GESA-RAN(R) 2079 Spritzpulver	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-1494/1 од 10 февруари 1971	18/71 — 36	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 191/1 од 12 јануари 1972	GESA- RAN(R) 2079
16	GESA-TOP(R) 80 Spritzpulver	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-620/1 од 20 јануари 1970	9/70 — 24	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 192/1 од 12 јануари 1972	GESATOP(R) 80
17	HORA-FITORAN GRÜN-Haft- staub	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано Fahl- berg — Лист G. m. b. H. Chemische Fa- brik, Wolfenbüttel, кого во Југославија го застапува „Com- merce“ Застопство иноземских тврдк — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-625/1 од 20 јануари 1970	9/70 — 26	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1286/2 од 11 април 1972	HORA FITORAN GRÜN прашок
18	IGRAN(R) 50 Spritzpulver	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано J. R. Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Com- merce“ Застопство иноземских тврдк — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-2545/1 од 5 март 1971	18/71 — 37	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 193/1 од 12 јануари 1972	IGRAN(R) 50
19	LUMETON(R) 2412 Spritzpulver	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-618/1 од 20 јануари 1970	9/70 — 27	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 194/1 од 12 јануари 1972	LUME- TON(R) 2412
20	MALORAN 50 WP	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано Ciba A. G., Basel, кого во Југославија го за- стапува „Commerce“ Застопство инозем- ских тврдк — Љуб- љана, порано „In- tertrade“ Подјетје за медино трговина — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-608/1 од 20 јануари 1970	9/70 — 28	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 186/1 од 12 јануари 1972	MALORAN(R) 50
21	MEZORAN (MEZORANIL)	„	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-1909/4 од 28 февруари 1969 и под бр. 9-609/1 од 20 јануари 1970	17/69 — 32 и 9/70 — 3	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 185/1 од 12 јануари 1972	MESORA- NIL(R) 50

1	2	3	4	5	6	7
22	NOGOS 50 EC	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано Ciba A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврдек — Љубљана, порано „Intertrade“ Подјетје за меѓународно трговино — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство под бр. 03-4509/2-65 од 7 март 1967 и Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-3688/1 од 24 март 1969	29/67 — 23 и 17/69 — 33	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 953/1 од 2 март 1972	NOGOS(R) 50
23	NUVACRON 20 EC	"	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-5251/3-67 од 25 јануари 1968	26/68 — 39	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 176/1 од 12 јануари 1972	NUVACRON(R) 20
24	NUVAN 50 EC	"	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-1059/3 од 5 март 1969	17/69 — 34	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 952/1 од 2 март 1972	NUVAN(R) 50
25	PATORAN 50 WP	"	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство под бр. 03-1271/3-1966 од 7 март 1967 и Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-4019/4 од 22 април 1968	29/67 — 26 и 26/68 — 41	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 183/1 од 12 јануари 1972	PATORAN(R) 50
26	RADAZIN 90	„Радон“ Кемичка индустрија — Сисак	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-2548/1 од 5 март 1971	18/71 — 57	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-2548/2 од 6 април 1971	RADAZIN WP — 90
27	ROSPIN 25 Emulsion	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано J. R. Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврдек — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-5185/3-87 од 25 јануари 1968 и под бр. 7955/2 од 20 август 1970	26/68 — 45	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 170/1 од 12 јануари 1972	ROSPIN(R) 25
28	TENORAN	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано Ciba A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврдек — Љубљана, порано „Intertrade“ Подјетје за меѓународно трговино — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-5359/2-87 од 25 јануари 1968	26/68 — 52	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 184/1 од 12 јануари 1972	TENORAN(R) 50
29	THIOCRON 30	"	Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство под бр. 03-1269/3-1966 од 7 март 1967	29/67 — 35	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 177/1 од 12 јануари 1972	THIOCRON(R) 30

1	2	3	4	5	6	7
30	ULTRA-CID (R) 40 Geigy Emulsior	Ciba-Geigy A. G., Basel, порано J. R. Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува »Com- merce« Застопство иноземских тврдк — Љубљана	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-2546/1 од 5 март 1971	18/71 — 67	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 168/1 од 12 јануари 1972	ULTRA- CID(R) 40 Ciba-Geigy за емулзија
31	ULTRA- CID(R) 40 Geigy Spritzpu- lver	"	Сојузниот се- кретаријат за стопанство под бр. 9-2547/1 од 5 март 1971	18/71 — 68	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 169/1 од 12 јануари 1972	ULTRA- CID(R) 40 Ciba-Geigy за суспензија

Бр. 3463/1
29 септември 1972 година
Белград

Заменик
сојузен секретар
за земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. р.

510.

Врз основа на член 40 став 7 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство објавува

СПИСОК

НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ СЕ ИЗДАДЕНИ ДОЗВОЛИ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Сојузниот секретаријат за земјоделство до 25 септември 1972 година издаде дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на растенијата:

Реден број	Назив на средството	Назив на производителот	Дозволата за промет ја издаде
1	2	3	4
1	ACCOTHION ULV	American Cyanamid Co., New-Jersey, кого во Југославија го застапува „Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 867/1 од 25 февруари 1972
2	AFUGAN	Farbwerke Hoechst A.G. — Frankfurt/M., кого во Југославија го застапува „Југохемија“ Предузеће за спољну и унутрашњу трговину — Београд	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 866/1 од 25 февруари 1972 (привремена дозвола)
3	ALENTISAN tekući	Österreichische Stickstoffwerke A. G., Linz, кого во Југославија го застапува „Unikomerc“ Иноземна заступства — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 238/1 од 13 јануари 1972 (привремена дозвола)
4	ANTHIO 33	Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“ Заступство иностраних фирми — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 521/4 од 16 мај 1972 (привремена дозвола)
5	ANTRACOL	Farbenfabriken Bayer A. G., Leverkusen, кого во Југославија го застапува Пословница „Bayer — Pharma“ — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 921/1 од 29 февруари 1972
6	ATRAMAT S-47	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 543/1 од 3 февруари 1972
7	AZODRIN 20% W/V W.S.C.	Shell International Petroleum Company Ltd. — Лондон, кого во Југославија го застапува „Астра“ Подузеће за меѓународна трговину и заступства — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 881/1 од 25 февруари 1972

1	2	3	4
8 BASAMID granulat	Badische Anilin und Soda Fabrik A. G., Ludwigshafen/Rh. кого во Југославија го застапува „Прогрес“ Предузеће за меѓународну трговину, туризам, застапување иностраних фирми и производњу граѓевинског материјала — Београд		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 870/1 од 25 февруари 1972
9 BENLATE	Du Pont de Nemours International S. A., Geneva, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“ Експорт-импорт — Нови Сад		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-1588/1 од 11 февруари 1971 и Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 950/1 од 2 март 1972 (дополнение на дозволата)
10 BLADDEX 50% WP	Shell Nederland Chemie N. V. S' Gravenhage Netherlands, кого во Југославија го застапува „Астра“, Подузеће за меѓународну трговину и заступства — Загреб		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 522/4 од 18 април 1972 (привремена дозвола)
11 BRASSICOL	Farbwerke Hoechst A. G., Frankfurt/M., кого во Југославија го застапува „Југохемија“ Предузеће за спољну и унутрашњу трговину — Београд		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 147/1 од 12 јануари 1972 (привремена дозвола)
12 BRESTAN Conc.	„		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-4302/5 од 31 јануари 1971 (привремена дозвола)
13 BRESTAN 60	Farbwerke Hoechst A. G., Frankfurt/M., кого во Југославија го застапува „Југохемија“ Предузеће за спољну и унутрашњу трговину — Београд		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 865/1 од 25 февруари 1972 (привремена дозвола)
14 CARAGARD 3587	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди — Љубљана		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-751/6 од 4 јуни 1971 (привремена дозвола)
15 CASORON G	N. V. Philips — Duphar, Amsterdam, кого во Југославија го застапува „Галеника“ Фармацеутско-хемијска индустрија — Земун		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-8535/3 од 25 август 1971
16 CERVACOL	R. Avenarius-Agro Chemische Fabrik Stroh & Com., Vels, кого во Југославија го застапува „Цинкарна“ Металуршко хемична индустрија — Цеље.		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 977/3 од 25 мај 1972
17 CHROMOGEN 1,5	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди — Љубљана		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 872/1 од 25 февруари 1972 и под бр. 1285/2 од 11 април 1972
18 CHROMOGEN 1,8	„		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-2198/4 од 23 април 1971 и Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1284/2 од 11 април 1972
19 CUNITEX	Société des Usines Chimiques Rhone Poulenc, Paris, кого во Југославија го застапува „Уникомерц“ Иноземна заступства — Загреб		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-4119/3 од 5 мај 1971 (решение за измена на дозволата на Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-611/1 од 20 јануари 1970)
20 DETIA GAS EX-B	Dr Werner Freyberg, Chemische Fabrik, Weinheim, кого во Југославија го застапува „Житозаједница“ Пословно удружење радних организација за производњу, промет и прераду житарица и брашна — Загреб		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 882/1 од 25 февруари 1972
21 DICOFLUID MP COMBI	Österreichische Stickstoffwerke A. G., Linz, кого во Југославија го застапува Товарна душика — Руче		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1602/2 од 13 март 1972 (привремена дозвола)
22 DICOFLUID DF	„		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 969/3 од 13 март 1972 (привремена дозвола)

1	2	3	4
23 DIKOTEX P	Chemische Zavody Juraja Dimitrova, Bratislava, кого во Југославија го застапува „Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-2200/4 од 20 април 1971	
24 DOSANEX	Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“ Иноземна заступства вањске и унутрашње трговине — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 520/4 од 26 април 1972 (привремена дозвола)	
25 DIZAN	Farbwerke Hoechst A. G., Frankfurt/M, кого во Југославија го застапува „Југохемија“ Предузеће за спољну и унутрашњу трговину — Београд	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 539/5 од 22 март 1972 (привремена дозвола)	
26 EKATIN 25	Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“ Инострано заступство — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 545/5 од 25 мај 1972 (привремена дозвола)	
27 ENOVIT M	Sipsam, Milano, кого во Југославија го застапува „Generalexport“ Предузеће за вањску и унутарњу трговину — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 682/5 од 16 мај 1972 (привремена дозвола)	
28 ETAZIN R3546	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 875/1 од 25 февруари 1972	
29 FACIRON mamak	„Плива“, Творница фармацевтских и кемиских производа — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 701/2 од 18 февруари 1972	
30 FACIRON маслен кон- центрат	„	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 699/2 од 18 февруари 1972	
31 FANERON R50	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 874/1 од 25 февруари 1972	
32 FOLFTHION	Farbenfabriken Bayer A. G. Leverkusen, кого во Југославија го застапува Пословница „Bayer-Pharma“ — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 920/1 од 29 февруари 1972	
33 FUNGINEX	Cela Landwirtschaftliche Chemikalien G. m. b. H., Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Fabege“ Заступништво иностраних фирми — Београд	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 749/5 од 24 март 1972 (привремена дозвола)	
34 GARDONA 50% WP	Shell International Petroleum Company Ltd., Лондон, кого во Југославија го застапува „Астра“ Подузеће за меѓународну трговину и заступства — Загреб	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 880/1 од 25 февруари 1972	
35 GESAL R	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Застопство иностраних тврди — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1668/6 од 11 јули 1972 (привремена дозвола)	
36 GESAPRIM R500	„	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1137/5 од 29 мај 1972 (привремена дозвола)	
37 GRANOX N-M	Chipman Chemicals Limited, Hamilton, Ontario, Canada, кого во Југославија го застапува „Радоња“ Кемиска индустрија — Сисак	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 599/3 од 16 мај 1972 (привремена дозвола)	
38 HEDONAL MCPP	„Pinus“, Товарна кемичких izdelkov — Раче при Марибору	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 707/2 од 18 февруари 1972	
39 HORA-FITORAN GRÜN	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди — Љубљана (поранешен производител Fahlberg List G. m. b. H. Chemische Fabrik — Wolfenbüttel на кој дозвола за промет му издаде Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство под бр. 03-918/1 од 6 март 1967 година а која е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/67 под ред. бр. 17)	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1287/2 од 11 април 1972	

1	2	3	4
40 IMIDAN P-3	Органско-хемиска индустрија „Н. Наумовски—Борче“ — Скопје		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 705/2 од 18 февруари 1972
41 IMIDAN R	Stauffer Chemical Europea Technical office, Geneva, кого во Југославија го застапува Органско-хемиската индустрија „Н. Наумовски—Борче“ — Скопје		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 883/1 од 25 февруари 1972
42 INAKOR MG-25	„Радоња“ Хемијска индустрија — Сисак		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 703/2 од 18 февруари 1972
43 KEROPUR	Österreichische Stickstoffwerke A. G., Linz, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ Export-import — Љубљана		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-3180/5 од 23 јули 1971 (привремена дозвола)
44 KOFUMIN 50 EC	„Плива“, Творница фармацевтских и хемијских производа — Загреб		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 700/2 од 18 февруари 1972
45 KONTAKTBEIZE GERMISAN-KF Universal Feuchtbeize	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“, Zastopstvo inozemskih tvrdk — Ljubljana (поранешен производител Fahlberg List G. m. b. H. Chemische Fabrik — Wolfenbüttel на кој дозвола за промет му издаде Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-15957/3-68 од 4 февруари 1969 а која е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/69 под ред. бр. 28)		Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 2432 од 14 јули 1972
46 LANATE 25 W METHOMYL	Du Pont de Nemours International S. A., Geneva, кого во Југославија го застапува „Agrovojdovina“ Export-import — Нови Сад		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 965/2 од 13 февруари 1972 и под бр. 965/7 од 6 април 1972
47 LANATE METHOMYL	„		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 968/2 од 13 март 1972 и под бр. 968/7 од 6 април 1972
48 LIMALO	Dr R. Maag Chemische Fabrik, Dielsdorf—Zürich, кого во Југославија го застапува Tovarna dušika — Ruše		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 917/1 од 29 февруари 1972
49 LIMAX	„		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 876/1 од 25 февруари 1972
50 MALATHION LVC	American Cyanamid Company, New Jersey—USA, кого во Југославија го застапува „Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 869/1 од 25 февруари 1972
51 M-COMBI	Dr R. Maag Chemische Fabrik, Dielsdorf—Zürich, кого во Југославија го застапува Tovarna dušika — Ruše		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 919/1 од 29 февруари 1972
52 MILTOX Spezial	Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“ Иноземна заступства — Загреб		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1187/2 од 6 април 1972 (привремена дозвола)
53 MONITOR	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ Export-import — Љубљана		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 878/1 од 25 февруари 1972
54 MYCODIFOL	„		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 595/1 од 19 јануари 1972 и под бр. 951/1 од 2 март 1972
55 NEORON R500	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди — Љубљана		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 873/1 од 25 февруари 1972
56 NEXION прашок 1,2	Cela Landwirtschaftliche Chemicalien G. m. b. H., Ingelheim/Rh, кого во Југославија го застапува „Fabeg“ Заступништво иностраних фирми — Београд		Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 3320 од 25 септември 1972

1	2	3	4
57 NOPON 11E	Österreichische Stickstoffwerke A. G., Linz, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ Export-import — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 618/4 од 14 март 1972 (привремена дозвола)	
58 OLEO GESAPRIM R209	Ciba-Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 146/2 од 1 февруари 1972 (привремена дозвола)	
59 ORDRAM	Pechiney — Progil, Lion, France, кого во Југославија го застапува „Progres“ Предузење за меѓународну трговину, туризам, застапување иностраних фирми и производбу граѓевинског материјала — Београд	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 871/1 од 25 февруари 1972	
60 ORDRAM G	Органско хемиска индустрија „Н. Наумовски—Борче“ — Скопје	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 706/2 од 18 февруари 1972	
61 PANOGEN M	Shem. Fabrik F. Joh. Kwizda, Wien, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ Export-import — Љубљана	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-4403/6 од 16 јули 1971 (привремена дозвола)	
62 PESGOPROP	Fisons Limited, Harston, Combrige, кого во Југославија го застапува „Радом“ Хемијска индустрија — Сиеак	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-3563/3 од 27 април 1971 (привремена дозвола)	
63 PIROX — P	Dr R. Maag Chemische Fabrik, Dielsdorf — Zürich, кого во Југославија го застапува Товарна душица, — Руше	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 918/1 од 29 февруари 1972	
64 POLYTANOL	Chemische Fabrik Wülfel G. m. b. H, Hannover, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ Export-import — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 879/1 од 25 февруари 1972	
65 PROMETRIN S-50	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 697/2 од 18 февруари 1972	
66 RADAZIN — MG Combi	„Радом“ Хемијска индустрија — Сиеак	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 702/2 од 18 февруари 1972	
67 RADAZIN MG-25	„	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 704/2 од 18 февруари 1972	
68 RADAZIN T	„	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-2871/2 од 20 април 1971	
69 RAMROD	Monsanto Europe S. A., Brisel, кого во Југославија го застапува „Generalexport“ Предузење за спољно-трговински и унутрашњи промет — Београд	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-1490/6 од 27 април 1971 (привремена дозвола)	
70 RATIKOL	Mc Neil Laboratories, Inc, SAD, кого во Југославија го застапува „Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 868/1 од 25 февруари 1972	
71 RO-NEET	Stauffer Chemical Europea Technical office, Geneva, кого во Југославија го застапува Органско-хемиска индустрија „Н. Наумовски—Борче“ — Скопје	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 834/1 од 24 февруари 1972	
72 SCLEX 50	Chevron Chemical Company, Paris, кого во Југославија го застапува „Агротехника“ Export-import — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 238/2 од 6 декември 1971	
73 SIMAZIN S-50	„Зорка“ Хемијска индустрија — Шабац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 696/2 од 18 февруари 1972	
74 SOLVIREX 10	Sandoz A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Велебит“ Заступство иностраних фирми — Загреб	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-4042/1 од 9 април 1971 под бр. 4042/5 од 26 мај 1971 и под бр. 3023/1 од 19 јули 1971	

1	2	3	4
75 SUTAN 6E	Stauffer Chemical Europea Technical office, Geneva, кого во Југославија го застапува Органско хемиска индустрија „Н. Наумовски—Борче“ — Скопје	Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-614/6 од 4 јуни 1971 (привремена дозвола)	
76 ТЕСТО	Merck Chemical Devision, USA, кого во Југославија го застапува „Лек“ Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov — Љубљана	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 760/7 од 2 август 1972 (привремена дозвола)	
77 TUTAN — SCHLÄMMBEIZE	Ciba — Geigy A. G., Basel, кого во Југославија го застапува „Commerce“ Застопство иноземских тврди Љубљана (поранешен производител Fahlberg List G. m. b. H. Chemische Fabrik — Wolfenbüttel на кој дозвола за промет му издаде Сојузниот секретаријат за стопанство под бр. 9-15962/3-68 од 4 февруари 1969, а која е објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/69 под ред. бр. 46)	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 1938/2 од 24 мај 1972	
78 VENZAR Lenacil	E. I. Du Pont de Nemours Co. Inc., Wilmington, USA, кого во Југославија го застапува „Агровојводина“ Export-import — Нови Сад	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 598/2 од 23 февруари 1972 и под бр. 598/6 од 15 март 1972 (привремена дозвола)	
79 ŽITOKOR	Хемијска индустрија „Жупа“, Крушевац	Сојузниот секретаријат за земјоделство под бр. 698/2 од 18 февруари 1972	

Бр. 3464/1
29 септември 1972 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. р.

511.

Врз основа на чл. 39 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), во врска со член 14 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ И ВНЕСУВАЊЕ НА ЕФЕКТИВНИ ДИНАРИ ВО ПАТНИЧКИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Домашни и странски лица во патничкиот промет со странство можат да изнесуваат од Југославија односно да внесуваат во Југославија ефективни динари до износ од 500 динари, и тоа во апоени од 50 динари и помали.

2. Во пограничниот промет (двосопственички и малограничен) двосопствениците можат секојдневно да внесуваат и да изнесуваат ефективни динари до износ од 20 динари, а другите корисници на исправи во малограничниот промет — ефективни динари до износ од 200 динари месечно, и тоа во апоени од 50 динари и помали, ако со меѓудржавна спогодба не е одредено поинаку.

3. Јубиларните златници во апоени од 1.000, 500, 200 и 100 динари и сребреници во апоени од 50 и 20 динари исковани врз основа на Одлуката за изработка и обележјата на јубиларните златници и сребреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), а кои врз основа на Решението за емитирање на јубиларни златници и сребреници („Службен лист на

СФРЈ“, бр. 23/69), се емитираат почнувајќи од 9 јуни 1969 година, домашни и странски лица можат да ги внесуваат во Југославија без ограничување.

Јубиларните златници и сребреници од став 1 на оваа точка странски лица можат да ги изнесуваат од Југославија само со потврда од царинарницата за пријавување при внесување, односно со пресметка на банката за нивното купување во Југославија.

Јубиларните златници и сребреници од став 1 на оваа точка домашни лица не можат да ги изнесуваат од Југославија.

4. Со ефективните динари и со јубиларните златници и сребреници што домашни и странски лица ги носат со себе, а кои ги надминуваат износите и апоените дозволени за изнесување и внесување според точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука, се постапува согласно со член 97 од Законот за девизно работење и упатствата на Сојузната управа за царини.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за изнесување и внесување ефективни динари во патничкиот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66, 23/69, 2/70 и 60/71).

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 70
2 октомври 1972 година
Белград

Го заменува
претседателот на
Советот на гувернерите
вицегувернер
на Народната банка
на Југославија,
Јошко Штрукел, с. р.

512.

Врз основа на член 65 од Законот за девизно работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/72) и член 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО НА ПАРИ И НА ВРЕДНОСНИЦИ ПО ПАТ НА ПОШТЕНСКИ И ДРУГИ ПРАТКИ

1. Изнесувањето во странство по пат на поштенски и други пратки на динари и на вредносници што гласат на динари, на ефективни странски пари и на вредносници што гласат на странска валута, освен вредносниците чие изнесување согласно со член 63 од Законот за девизно работење е слободно, може да се врши само по одобрение од народните банки на републиките односно од народните банки на автономните покраини, дадено согласно со општите услови што ќе ги одреди Народната банка на Југославија.

2. По исклучок од одредбата на точка 1 на оваа одлука, на одобрение не подлежи изнесувањето во странство по пат на поштенски и други пратки:

1) На пари и вредносници од точка 1 на оваа одлука, што ги праќаат државни органи, Народната банка на Југославија, народните банки на републиките, народните банки на автономните покраини, Мисијата на ООН и нејзините агенции во Југославија и странските дипломатски претставништва во Југославија;

2) На вредносници од точка 1 на оваа одлука што ги праќаат овластените банки, освен динарите и ефективните странски пари што можат да се изнесуваат и да се праќаат само по посебно одобрение од Народната банка на Југославија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 71
2 октомври 1972 година
Белград

Го заменува
претседателот на
Советот на гувернерите
вицегувернер
на Народната банка
на Југославија,
Јошко Штрукељ, с. р.

513.

Врз основа на член 35 став 1 и член 63 точка 14 од Законот на Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72), Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија донесува

О Д Л У К А

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО

1. Банките овластени за работите на платниот промет и за кредитните работи со странство можат една кај другата да имаат тековни сметки во конвертибилни девизи.

Банките овластени за девизно-валутните работи во Југославија можат да имаат тековни сметки во конвертибилни девизи само кај банките овласте-

ни за работите на платниот промет и за кредитните работи со странство.

2. Девизните сметки од точка 1 на оваа одлука се водат како сметки по видување.

3. Преносите (вирманите) во конвертибилни девизи се извршуваат преку сметките од точка 1 на оваа одлука, во границите на побарувањата што овластената банка ги има на таа сметка кај друга овластена банка.

4. Плаќањата и наплатувањата во платниот промет со клириншките земји се вршат со наплата од налогодавците односно со исплата на корисниците во динари, врз база на официјалните курсеви. Девизните сметки на домашни лица во клириншки девизи се водат евиденционо, како право на купување на тие девизи.

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, девизните сметки и девизните штедни влогови на граѓани во клириншки девизи се водат кај овластените банки како цврсти девизни сметки. Покритието за овие сметки им го исплатува Народната банка на Југославија на овластените банки во динари по официјалниот курс.

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 ноември 1972 година.

О. бр. 72
2 октомври 1972 година
Белград

Го заменува
претседателот на
Советот на гувернерите
вицегувернер
на Народната банка
на Југославија,
Јошко Штрукељ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воени единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛОВОРОВ ВЕНЕЦ

генерал-потполковниците: Антонијевић Павла Миливоје, Баленовић Стјепана Бука, Ивановић Станка Ђоко, Ковачевић Обрада Милан, Лаловић Драга Петро, Савић Николе Срета, Станимировић Станимира Милош, Заклан Јово Дмитар;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

генерал-потполковникот: Бикић Андрије Стеван;

за примерни заслуги и умешност во работата на развивањето постојан полет за остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање исклучително добри успеси во своите единици и установи

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

генерал-полковникот: Лекић Благоја Данило;
генерал-мајорите: Бакић Васе Александар, Дамић Јуре Анте, Котевски Димче Методије;
генерал-мајорот на авијација: Суша Луке Раде;

за примерна и умешна работа во раководењето со единицата и за постојан полет за остварување на поставените задачи, за постигнати исклучителни успеси во работата, а посебно при изведувањето на обуката во поставувањето на противминските полиња при што и настрада од експлозија во февруари оваа година

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

пешадискиот поручник: Голић Милана Саво.

Бр. 173
22 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат по повод седумдесетгодишнината од постоењето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на образованието на низа млади генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Гимназијата „Танасије Пејатовић“, Пљевља;

за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Орландић Александар;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чворовић Ристо, Ивановић Војо, Живковић Мирко;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ивановић-Бошковић Грана, Мијовић Голуб, Шнеповић Чедомир;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дукић Мирко, Јоветић Петар, Мугоша Бранко, Сматлик Бранко, Томовић Драго, Вукчевић Никола;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Делетић Вељко, Мартиновић — Алексић Станојка, Поповић Веселин, Радуновић Велиша, Серхатлић Сабахудин;

за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Болевић Марко, Мандић Бориша, Обреновић Душан;

за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Пешић Милорад;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Поповић Ангелина.

Бр. 175
10 декември 1971 година
Белград

Претседател на
Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
504. Правилник за начинот за остварување на правата од здравственото осигурување на воените осигуреници и на членовите на нивните семејства — — — — —	1033
505. Правилник за измени и дополненија на Техничките прописи за изработка и употреба на парните котли, парните садови, прегрејувачите на пара и загрејувачите на вода — — — — —	1047
506. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „The guardian“ — — — — —	1052
507. Решение за измена на Решението за определување на светлосни лабораториј при „Сатурнус“ — Ковално пределовалне индустрије во Љубљана за вршење хомологирање на определени уреди и опрема за моторни возила — — — — —	1052
508. Решение за одредување на организацијата на здружениот труд за вршење хомологирање на одредени уреди, делови и опрема за моторни возила — — — — —	1052
509. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија, а на кои им е одобрена промена на името — — — — —	1053
510. Список на средствата за заштита на растенијата за кои се издадени дозволи за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	1057
511. Одлука за изнесување и внесување на ефективни динари во патничкиот промет со странство — — — — —	1062
512. Одлука за условите за изнесување во странство на пари и на вредносници по пат на поштенски и други пратки — — — — —	1063
513. Одлука за организацијата на работите на платниот промет со странство — — — — —	1063
Одликувања — — — — —	1063
Ослободено од основниот данок на промет врз основа на мислењето на Републичкиот секретаријат за култура на СР Србија, бр. 413-55/72-03 од 15 август 1972 година	